

Службен весник на Република Македонија

Број 67

25 април 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2003. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Пробиштип	2	2012. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	7
2004. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	2	2013. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	7
2005. Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на изготвување на извештајот за процена од ГМО производ*	2	2014. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	8
2006. Решение од Судски совет на Република Македонија	6	2015. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	8
2007. Решение од Судски совет на Република Македонија	6	2016. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија	8
2008. Решение од Судски совет на Република Македонија	6	Огласен дел	1-120
2009. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	6		
2010. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	6		
2011. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец април 2014 година	7		

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2003.**

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП****Член 1**

Со оваа одлука на Општина Пробиштип и се даваат на трајно користење без надоместок недвижни ствари - објект кој се наоѓа на ул. "Јаким Спиров", бр. 8, запишани во ИЛ бр. 5576 за КО Пробиштип, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр. 1018/15 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти Б4, влез 1 кат 1 намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 968 м²,

- КП бр. 1018/15 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти Б4, влез 1 кат ПО намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 359 м²,

- КП бр. 1018/15 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти Б4, влез 1 кат ПР намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 737 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1958/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2004.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за запишување на промени во катастарот на недвижности, на недвижен имот, и тоа:

- дел од објект фарбара со магацин на КП бр.197, а според новите податоци од катастарот на КП.бр.433, ул. „Т.Никле“, со површина од 422,01 м² запишана во ПЛ бр.896 за КО Крушево;

- Подруми (гаражен простор) на КП 815, ул. „Никола Парапунов“ ламела 3, 4 и 5, со површина од 853 м² запишани во ИЛ бр.43061, ИЛ бр.42822 и ИЛ бр.43466 за КО Карпош и

- индивидуална семејна станбена зграда/куќа на КП бр. 9125, ул. „Борко Талев“ бр.40 и под објект на КП бр. 9125, м.в. „Б.Талев“, со површина од 39 м² запишани во ПЛ бр.161 за КО Штип 2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2861/1
15 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2005.**

Врз основа на член 43 став (8) од Закон за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08 и 163/13), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
И НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА ПРОЦЕНА ОД ГМО ПРОИЗВОД*****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот и начинот на изготвување на извештајот за проценка од ГМО производ.

Член 2

(1) Извештајот за проценка од ГМО производ се изготвува на образец во бела боја во А4 формат.

(2) Образецот на Извештајот од став (1) на овој член особено ги содржи следниве податоци:

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2001/18/ЕЗ година на Европскиот Парламент и на Советот од 12 март 1996 година за намерно пуштање на генетски изменетите организми во животната средина, CELEX бр.32001L0018

1) Грбот на Република Македонија, назив на Извештајот за процена на ГМО производ, број на нотификација и назив/име презиме и седиште/адреса на нотификаторот.

2) Основни податоци:

- Нотификацијата за пуштање на ГМО производ, кој е предмет на извештајот;

- ГМО производ, кој е предмет на нотификацијата;

- Постапката, која е спроведена од денот на поднесувањето на нотификацијата;

- Надлежни органи и други лица кои се вклучени во проценката на оваа нотификација, како и нивното мислење за нотификацијата;

- Процесот на учество на јавноста и доставени мислења и забелешки;

- Секое барање за дополнување на пријавата и обезбедени дополнителни информации за производот и неговото пласирање на пазарот и неговата употреба;

3) Опис на ГМО производот:

- Карактеристики на приемниот организам коишто се важни за оценувањето на конкретниот ГМО;

- Идентификација на сите познати ризици по човековото здравје и по животната средина, како резултат на пуштањето на немодифицираниот приемен организам во животната средина;

- Опис на резултатот од генетската промена во изменетиот организам;

- Оценка за тоа дали генетската модификација е доволно карактеризирана за целите на оценувањето на ризиците по здравјето на луѓето и по животната средина;

- Идентификација на сите нови ризици по здравјето на луѓето и по животната средина коишто можат да се јават по пуштањето на конкретниот ГМО, во споредба со пуштањето на соодветниот немодифициран ГМО, врз база на оценувањето на ризикот по животната средина, спроведено во согласност со начелата за оценување на ризикот по животната средина;

4) Заклучок:

- Целта на пуштањето на ГМО производот на пазарот и неговата предложена употреба;

- Неопходни мерки за управување со ризиците по здравјето на луѓето или животната средина кои можат да бидат предизвикани од страна на производот и неговата употреба;

- Предложени мерки за следење на употребата на производот и негови можни последици по здравјето на луѓето или животната средина и

5) Кратка содржина на извештајот што се објавува на веб страната на Министерство за животна средина и просторно планирање и во два дневни весника достапни на целата територија на Република Македонија.

(3) Формата и содржината на образецот на Извештајот за процена од ГМО производот се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Врз основа на сите доставени мислења согласно член 43 став (2) од Законот за генетски модифицирани организми како и анализите направени за нивната научна заснованост и искуство во другите земји се изготвува Нацрт извештај за процена на ГМО производот.

(2) Подготвениот Нацрт извештај за процена на ГМО производот, се доставува повторно на мислење до Научниот комитет за ГМО и до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството и шумарството кои треба да се произнесат по истиот во рок не пократок од осум дена.

(3) По добивање на мислењата од став (2) на овој член се подготвува финалниот Извештај за процена на ГМО производот.

(5) Врз основа на податоците содржани во Извештајот, се подготвува кратка содржина на Извештајот во кој се содржани најзначајните елементи на јазик кој е разбирлив за пошироката јавност и се објавува на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање и во два дневни весника достапни на целата територија на Република Македонија.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-543/1

15 јануари 2014 година

Скопје

Министер

за животна средина и
просторно планирање,
Абдилаќим Адеми, с.р.

02-3765/1

16 април 2014 година

Скопје

Министер

за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ – Образец на Извештајот за процена од ГМО производ

 Извештај за процена на ГМО производ по нотификација бр. _____ Поднесена од _____ (назив/име презиме и седиште/адреса на нотификаторот)
I дел – Основни податоци:
1. Нотификацијата за пуштање на ГМО производ, кој е предмет на извештајот
2. ГМО производ, кој е предмет на нотификацијата
3. Постапката, која е спроведена од денот на поднесувањето на нотификацијата
4. Надлежните органи и други лица кои се вклучени во проценката на оваа нотификација, како и нивното мислење за нотификацијата
5. Процесот на учество на јавноста и доставени мислења и забелешки
6. Секое барање за дополнување на пријавата и обезбедени дополнителни информации за производот и неговото пласирање на пазарот и неговата употреба
II Опис на ГМО производот:
1. Карактеристики на приемниот организам коишто се важни за оценувањето на конкретниот ГМО:
2. Идентификација на сите познати ризици по човековото здравје и по животната средина, како резултат на пуштањето на немодифицираниот приемен организам во животната средина
3. Опис на резултатот од генетската промена во изменетиот организам

4. Оценка за тоа дали генетската модификација е доволно карактеризирана за целите на оценувањето на ризиците по здравјето на луѓето и по животната средина
5. Идентификација на сите нови ризици по здравјето на луѓето и по животната средина коишто можат да се јават по пуштањето на конкретниот ГМО, во споредба со пуштањето на соодветниот немодифициран ГМО, врз база на оценувањето на ризикот по животната средина, спроведено во согласност со начелата за оценување на ризикот по животната средина
III дел – Заклучок:
1. Целта на пуштањето на ГМО производот на пазарот и неговата предложена употреба
2. Неопходни мерки за управување со ризиците по здравјето на луѓето или животната средина кои можат да бидат предизвикани од страна на производот и неговата употреба и
3. Предложени мерки за следење на употребата на производот и негови можни последици по здравјето на луѓето или животната средина
IV дел- Кратка содржина на извештајот што се објавува на веб страната на Министерство за животна средина и просторно планирање и во два дневни весника достапни на целата територија на Република Македонија согласно член 44 став (1) од Законот за ГМО:
Место _____, Датум _____ Министер за животна средина и просторно планирање, М.П. _____ (име и презиме)

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2006.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 23.4.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Љубица Саламовска, судија на Основен суд Ресен, со навршување на 64 години на 12.4.2014 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 23.4.2014 година.

Бр. 07-827/1
23 април 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

2007.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 23.4.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Павлина Кимова, судија на Апелациониот суд Скопје, со навршување на 64 години на 19.3.2014 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 23.4.2014 година.

Бр. 07-828/1
23 април 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

2008.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 23.4.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Ангелчо Видески, судија на Основниот суд Прилеп, со навршување на 64 години на 23.3.2014 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 23.4.2014 година.

Бр. 07-829/1
23 април 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2009.

Врз основа на член 184 став 1 точка s), член 194 став 2, член 197 став 1 алинеја e) и член 210 алинеја в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 1.4.2014 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ИЗРЕКУВА ЈАВНА ОПОМЕНА на овластениот брокер Владимир Спасовски, вработен во Комерцијална банка АД Скопје-Дирекција за вршење услуги со хартии од вредност поради непочитување на точка 4.33 и точка 6.4 од Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, заради извршен увид и печатење на извод од сметките за хартии од вредност на лице без важечко овластување за увид во сметката за хартии од вредност во времето кога е направен увидот во системот на Централниот депозитар АД Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-62
1 април 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2010.

Врз основа на член 184 став 1 точка s), член 194 став 2, член 197 став 1 алинеја e) и член 210 алинеја в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 1.4.2014 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ИЗРЕКУВА ЈАВНА ОПОМЕНА на овластениот брокер Тони Павловски, вработен во Комерцијална банка АД Скопје-Дирекција за вршење услуги со хартии од вредност поради непочитување на точка 4.33 и точка 6.4 од Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, заради извршен увид и печатење на извод од сметките за хартии од вредност на лица кои не се клиенти на Комерцијална банка АД Скопје-Дирекција за вршење услуги со хартии од вредност и немаат дадено овластување за увид во сметката за хартии од вредност во времето кога е направен увидот во системот на Централниот депозитар АД Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во “Службен весник на РМ”.

Бр. УП1 08-63
1 април 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2011.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец април 2014 година, на седницата одржана на 24 април 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец април 2014 година, се утврдува да изнесува 27,4699 ден/nm³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец април 2014 година, во износ од 22,8240 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец април 2014 година (“Службен весник” бр. 64/14);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец април 2014 година (“Службен весник” бр. 64/14);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 ден/nm³, утврдени со Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметана без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

УП1 Бр. 08-55/14
24 април 2014 година
Скопје

Заменик претседател,
Светлана Јаневска, с.р.

2012.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, на ден 22.4.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08 - 122/12 од 9.5.2013 година, на Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 9.11.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-122/12
22 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2013.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАР СОЛАР ДООЕЛ Скопје, на ден 22.4.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08 - 124/12 од 09.05.2013 година, на Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАР СОЛАР ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 9.11.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-124/12
22 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2014.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРГИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, на ден 22.4.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 184/12 од 14.06.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРГИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, се продолжува до 14.12.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-184/12
22 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2015.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, на ден 22.4.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 185/12 од 14.06.2013 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, се продолжува до 14.12.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Македонија.

УП1 Бр. 08-185/12
22 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2016.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл.9 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр. 150/07), на одржаната педесет и шеста седница на ден 17.4.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Миле Гошевски роден на 25.4.1950 година, избран на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово, без ограничување на траење на мандатот му се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос му престанува заклучно со 31.5.2014 година.

СОР Бр. 5/14
17 април 2014 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија,
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014067